

### **Протокол за лица што транзитираат низ државата**

За лицата возачи кои возат моторни возила и транзитираат низ државата се препорачуваат следите мерки;

- За целиот период на превезувањето им се забранува контакт со други лица, примање сопатници и прием на било која друга дополнителна стока;:  
Доколку имаат потреба од полнење гориво, одење во тоалет и купување на продукти за исхрана за лична употреба, задолжително мора да носат лична заштитна опрема, односно ракавици за еднократна употреба, заштитна маска за нос и уста
- Задолжително е одржувањето на личната хигиена по употреба на тоалет- миене на раце со вода и сапун, после кое следи користење на средство за дезинфекција
- Во продавниците за храна и бензинските пумпи задолжително мора да носат ЛЗО и да држат растојание од 1,5 до 2,0 м.
- Доколку почувствуваат било какви симптоми на респираторно заболување ја мерат својата телесна температура, само во итна потреба да користат здравствена служба со јавување на телефоните од флаерот на меѓународни патници.
- Во кабината на возилото возачот мора да има на располагање повеќе комплекти ЛЗО (ракавици за еднократна употреба, заштитни маски) и средство за дезинфекција.

### **Протокол за постапување со патници во меѓународен сообраќај, возачи на моторни возила (шлепери) кои престојуваат од 48-72 часа во државата**

- По пристигнувањето на крајното одредиште на транспортното средство, возачот го паркира возилото (шлеперот) и се сместува во објект кој го изнајмува фирмата која врши транспорт на соодветна (Стока) се препорачува хотел от или друг објект кој фирмата ќе го пријави до МВР и ДСЗИ.
- За целиот престој во хотелот возачот не смее да излегува во градот, а исхраната ќе се доставува до хотелска соба.
- Пред напуштање на хотелот и завршување на сите формалности возачот на себе носи заштитна маска и ракавици, се одјавува од хотелот, доаѓа до своето возило, ја прима /предава робата, потпишува документи, не учествува во дистрибуција или прием на роба освен што потпишува хартиени документи, го запечатува возилото согласно важечките прописи и безбедно ја напушта државата на најблискиот граничен пемин,
- Во кабината на воизлото возачот мора да има на располагање повеќе комплекти ЛЗО (ракавици за еднократна употреба, заштитни маски) и средство за дезинфекција